

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 211.253.747 денари.
2. Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за регулираната 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 4,3110 ден/kWh.
3. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2014 година:

Реден број	Група на корисник	Единица мерка	Цена од 01.08.2014 година
I.	СТАНБЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 12 месечни рати	м ²	38,19
а/2	На 6 месечни рати	м ²	76,38
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	765.394,62
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.529,58
II.	ДЕЛОВЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	138,91
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	1.043.305,33
б/2	Испорачана енергија	MWh	4.038,28
III.	УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	76,38
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	782.825,23
б/2	Испорачана енергија	MWh	3.043,27

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13) (во понатамошниот текст Правилник), **АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје** (во понатамошниот текст АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика–), до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање со број 02-3061/1 од 14.05.2014 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-82/14 од 16.05.2014 година, за одобрување на максимален приход и цена за регулиран период 2014 година, за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.

АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика ја достави следната документација:

1. Објаснување на поднесените податоци;
2. Изјава од одговорното лице на регулираното претпријатие;
3. Одлука на Управниот Одбор за давање на согласност за поднесување на Барање до Регулаторната комисија за енергетика УО бр.02-3024/307/7 од 13.05.2014 година;
4. Тековна состојба на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје, издадена од Централен регистар на Република Македонија на ден 09.05.2014 година;
5. Статут на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (пречистен текст) од 31.12.2014 година;
6. Табеларни прегледи на податоците потребни за регулирање на цена и максимален приход од Прилог 4 од Правилникот;
7. Дел од Годишната инвестициона програма за 2014 година на АД ЕЛЕМ, што се однесува на подружницата Енергетика;
8. Список на вработени во АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика Скопје;
9. Финансиски извештаи за 2013 година;
10. Бруто биланс за 2013 година;
11. Биланс на Успех од 01.01.2013 до 31.12.2013 година
12. Биланс на состојба (извештај за финансиската состојба на ден 31.12.2013);
13. Преглед на трошоци за јануари-декември 2013 (реализирано);
14. Просечна бруто плата (податок од државен завод за статистика) за 2012 и 2013 година;
15. Податоци во електронска форма.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/2013) на 16.06.2014 година го објави известувањето во врска со Барањето за одобрување на максимален приход и цена за регулиран период 2014 година, за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1772/1 од 25.07.2014 година свика подготвителна седница на 30.07.2014 година на која предмет на разгледување беше „Предлог – Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА АД – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.

На 30.07.2014 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје, ТЕ-ТО Скопје, АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, Градоначалник на Град Скопје, Градоначалник на општина Гази Баба, Градоначалник на општина Чаир, Градоначалник на општина Бутел, претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, претставници од Стопанска комора на Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, Претставници од Народниот правобранител на РМ, претставници од Организацијата на потрошувачи на Македонија како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите на РМ.

На подготвителната седница не присуствуваа претставници на КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, Градоначалник на Град Скопје, Градоначалник на општина Гази Баба, Градоначалник на општина Чаир, Градоначалник на општина Бутел, претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, претставници од Стопанска комора на Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, Претставници од Народниот правобранител на РМ, претставници од Организацијата на потрошувачи на Македонија како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите на РМ.

Податоци од Барателот

АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика во Барањето ги има презентирани следните податоци:

Оперативни трошоци

Р.бр.	Опис	2014
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	11.145.751
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	5.402.987
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	502.067
4	Бруто плати	26.015.640
4.1	Број на вработени	50
5	Менаџерски плати и награди	0
6	Други услуги	1.726.615
7	Останати и вонредни трошоци	4.031.375
8	Вкупно оперативни трошоци	48.824.435

Амортизација

Вредноста на амортизацијата на средствата за вршење на дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, според податоците доставени со Барањето изнесува 36.019.911 денари за 2014 година.

Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот

Вредноста на даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето според податоците доставени со Барањето изнесуваат 157.412 денари за 2014 година.

Трошоци за гориво

Согласно податоците од Барањето, трошокот за природен гас за производство на топлинска енергија во 2014 година изнесува 158.429.604 денари .

Трошок за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител

Вкупниот трошок на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика за набавка на топлинска енергија во 2014 година од нерегулираниот производител КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје изнесува 23.654.281 денари.

Количина на топлинска енергија

Согласно Барањето, вкупната количина на топлинска енергија на праг на корисник во 2014 година изнесува 59.433.950 kWh.

Регулиран максимален приход и регулирана просечна цена

Регулираниот максимален приход во 2014 година, според барателот треба да изнесува 295.218.655 денари и регулираната просечна цена 4,9672 денари.

Анализа на Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи согласно член 23, став 3 од Правилникот отпочна постапка и изврши анализа на доставената документација, информации и податоци, како и прогноза на трошоците за АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика за 2014 година, врз основа на што ја изготви оваа Одлука.

Имајќи ги во предвид доставените податоци за 2014 година, за вршење на дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, Регулаторната комисија за енергетика го определи регулираниот максимален приход, регулираната просечна цена и тарифните ставови за 2014 година, при што:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се пресметани да изнесуваат 10.877.860 денари, а се пресметани врз основа на остварениот трошок согласно бруто билансот за 2013 година;
2. Трошоците за тековно одржување се пресметани како 20% од амортизацијата и изнесуваат 3.458.423 денари;
3. Трошоците за осигурување се преземени од податоците од барањето и изнесуваат 502.067 денари;
4. Трошоците за бруто плати се преземени од податоците од барањето и изнесуваат 26.015.640 денари;
5. Менаџерски плати и менаџерски награди изнесуваат 0 денари, бидејќи и во барањето не се доставени податоци за истите;
6. Трошокот за категоријата Други услуги е преземен од податоците од барањето и изнесува 1.726.615 денари;
7. Останатите и вонредни трошоци се пресметани како 10% од трошоците од точка 1,2,3,4 и 6. и изнесуваат 4.258.061 денари;
8. Трошокот за амортизација е пресметан да изнесува 17.292.116 денари, како 50% од износот на амортизацијата презентирани во барањето, согласно процентот на искористеност на основните средства потребни за вршење на регулираните дејности;
9. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од работењето се на исто ниво како во барањето и изнесуваат 157.412 денари;

10. При пресметките на трошокот за набавка на погонско гориво за 2014 година се прогнозира АД ЕЛЕМ Подружница Енергетика - Скопје како погонско гориво за производство на топлинска енергија да користи природен гас и трошокот за природен гас за 2014 година е пресметан да изнесува 144.418.835 денари.
Трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулираниот производител на топлинска енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје за 2014 година е предвиден да изнесува 2.546.719 денари за превземената количина на топлинска енергија од 988.760 kWh во јануари 2014 година;
11. Количината на топлинската енергија на праг на корисник во 2014 година се прогнозира да изнесува 49.003.350 kWh;
12. Вкупно пресметаните трошоци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на ниво на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика - Скопје, изнесуваат 211.253.747 денари.

Со примена на овие елементи согласно Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика утврди, вкупниот регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика - Скопје за 2014 година да изнесува 211.253.747 денари, а регулираната просечна цена на топлинската енергија, испорачана на тарифните потрошувачи за 2014 година да изнесува 4,3110 денари за киловатчас, што претставува намалување за 4,09%.

Имајќи го предвид напред наведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука незадоволната страна, согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) може во рок од 15 дена од приемот на одлуката да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.

УП1 бр. 08-82/14
31.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Димитар Петров

Прилози: Табела 1 – Преглед на трошоци за 2014 година
Табела 2 – Остварени и планирани количини на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво во 2014 година

АД ЕЛЕМ - ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Табела 1

Р.број	ОПИС	2014	
		Барање ЕЛЕМ - ЕНЕРГЕТИКА за топлинска енергија	РКЕ
1	2	3	4
I	Нормализирани трошоци	48.981.847	46.996.078
1	Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	11.145.751	10.877.860
2	Трошоци за тековно одржување	5.402.987	3.458.423
3	Трошоци за осигурување	502.067	502.067
4	Бруто плати	26.015.640	26.015.640
5	Менаџерски плати	0	0
6	Други услуги	1.726.615	1.726.615
7	Останати и вонредни трошоци (до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6)	4.031.375	4.258.061
8	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од работењето	157.412	157.412
II	Амортизација	36.019.911	17.292.116
III	Вкупно Нормализирани трошоци	85.001.758	64.288.193
IV	Трошоци за гориво	158.429.604	146.965.553
	- природен гас	158.429.604	144.418.835
	Трошоци за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител - КОГЕЛ	23.654.281	2.546.719
V	Вкупно трошоци	267.085.643	211.253.747
VI	Принос на капитал - RA	28.133.013	0
	Просечен RAB	400.646.733	354.379.483
	WACC	0,070219	0,0702
VII	Регулиран максимален приход - MAR	295.218.656	211.253.747
VIII	Вкупна испорачана количина на топлинска енергија	59.433.950	49.003.350
IX	Просечна цена по kWh	4,9672	4,3110

ДАТУМ: јули 2014 година

Табела 2

АД ЕЛЕМ ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА										
ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ КОЛИЧИНИ НА ТЕ И ТРОШОК ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ВО 2014 година										
Контролна пресметка на потребни количини на топлинска енергија										
Р.бр.	Опис на позицијата		Јануари	Февруари	Март	Април	Октомври	Ноември	Декември	2014
1	Грејни денови N	Денови	31	28	31	21	17	30	31	189
2	Надворешна средна месечна температура $t_{sr,m}$	°C	4,6	8,3	11,4	12,1	12,0	7,0	3,0	7,88
3	Ангажирана моќност на праг на корисник W_{ang}	kW	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4	Степен денови $SD = N * (20 - t_{sr,m})$		477,40	327,60	266,60	165,90	136,00	390,00	527,00	2.290,50
5	Пресметана Т.Е. на праг на корисник Q_{cons}	kWh	10.311.840	7.076.160	5.758.560	3.583.440	2.937.600	8.424.000	11.383.200	49.474.800
6	Пресметана потребна Т.Е. на влез во дистрибутивна мрежа	kWh	11.088.000	7.608.774	6.192.000	3.853.161	3.158.710	9.058.065	12.240.000	53.198.710
Количини и трошок за гориво според отчитана енергија на ЕЛЕМ Енергетика										
7	Отчитани количини на произведена ТЕ	kWh	10.515.000	8.389.000	5.747.000	3.584.000	3.158.710	9.058.065	12.240.000	52.691.774
8	Количина на ТЕ на праг на корисник	kWh	9.778.950	7.801.770	5.344.710	3.333.120	2.937.600	8.424.000	11.383.200	49.003.350
9	Пресметана потрошувачка на природен гас	nm ³	1.172.947	936.269	640.768	397.255	356.373	1.021.951	1.380.944	5.906.508
10	Долна топлинска вредност на природниот гас	kWh/nm ³	9,4364	9,4316	9,4410	9,4967	9,3300	9,3300	9,3300	
11	Остварена цена за природен гас	ден./nm ³	24,3051	24,3884	24,1525	24,5840	24,5840	24,5840	24,5840	
12	Трошок за набавка на природен гас	денари	28.508.593	22.834.112	15.476.156	9.766.123	8.761.067	25.123.648	33.949.135	144.418.835
13	Превземена ТЕ од Когел	kWh	988.760	0	0	0	0	0	0	988.760
14	Цена за превземена ТЕ од Когел согласно договор (40% коефициент од вкупна просечна регулирана цена)	ден/kWh	2,5757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15	Трошок за набавена ТЕ од Когел	денари	2.546.719	0	0	0	0	0	0	2.546.719
16	Вкупен трошок за набавка на гориво и ТЕ	денари	31.055.312	22.834.112	15.476.156	9.766.123	8.761.067	25.123.648	33.949.135	146.965.553

ДАТУМ: јули 2014 година